

1.	Наставен предмет	ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИСПИТУВАЊА НА КОНСТРУКЦИИ											
2.	Шифра	ЗМ323ДК13											
3.	Студиска програма	ЗДК											
4.	Семестар (изборност)	летен (Х)											
5.	Цели на предметот	Запознавање со експерименталните методи за испитување на конструкции и елементи од конструкции. Компјутерски симулации на експериментални испитувања на модели и реални конструкции.											
6.	Оспособен за (компетенции)	Испитување на конструкции и елементи од конструкција, аквизиција и обработка на податоци.											
7.	Услов за запишување на предметот	1. Техничка механика - положен											
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Д. Козинаков: "Експериментални испитувања на конструкции" - предавања											
9.	Број на кредити:	5											
10.	Вкупен расположив фонд на време	5 ECTS x 30 саати = 150 саати											
11.	Распределба на расположивото време	30 + 22 + 4 + 70 + 4 + 20 = 150 саати											
	11.1. ПТН - Теоретска настава (15 x 2)	30 саати											
	11.2. ЛВ - Лабораториски вежби	22 саати											
	11.3. АВ - Аудиторни вежби консултации, предавање самостојни задачи.	4 саати											
	11.4. СУ - Самостојно учење, подготвка на материјал од предавања за изработка на самостојните задачи, подготвка за тестовите.	70 саати											
	11.5. ТПЗ - Проверка на знаење преку два теста	4 саати											
	11.6. СЗ - Самостојна изработка на две задачи (2x10)	20 саати											
12.	Оценување	10 + 70 + 20 = 100 бода											
	12.1. Посетеност на предавања и вежби до 10 бода (0,19 по саат)	10 бода											
	12.2. Два теста по 35 бода: 70 бода	70 бода											
	12.3. 2 самостојни задачи по 10 бода = 20 бода	20 бода											
	Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите.	<p>Оценки:</p> <table> <tr> <td>од 50 до 60 бода</td> <td>6 (шест)</td> </tr> <tr> <td>од 61 до 70 бода</td> <td>7 (седум)</td> </tr> <tr> <td>од 71 до 80 бода</td> <td>8 (осум)</td> </tr> <tr> <td>од 81 до 90 бода</td> <td>9 (девет)</td> </tr> <tr> <td>над 90 бода</td> <td>10 (десет)</td> </tr> </table>		од 50 до 60 бода	6 (шест)	од 61 до 70 бода	7 (седум)	од 71 до 80 бода	8 (осум)	од 81 до 90 бода	9 (девет)	над 90 бода	10 (десет)
од 50 до 60 бода	6 (шест)												
од 61 до 70 бода	7 (седум)												
од 71 до 80 бода	8 (осум)												
од 81 до 90 бода	9 (девет)												
над 90 бода	10 (десет)												
13.	Услов за потпис и формален испит	реализирани активности 11.1, 11.2 и 11.6.											

недела	Предавања - теоретска настава		Лабораториски вежби		Аудиторни вежби	
	саати	тема	саати	тема	саати	тема
I.	2	Вовед во методите на експерименталните испитувања	1	Материјали за експериментални испитувања од интернет		
II.	2	План и организација на експерименталните испитувања	2	Механички испитувања на метални и неметални материјали		
III.	2	Уреди, направи и машини за испитување.	1	Запознавање со уреди за експериментални испитувања		
IV.	2	Модели за експериментали испитувања	2	Изработка на модели за испитување		
V.	2	Теорија на сличност.	1	Изработка на модели за испитување	1	Задавање на првата самостојна задача (материјал од I до V недела) со објаснување
VI.	2	Мерна опрема.	2	Изработка на модели за испитување		
VII.	2	Аквизиција на податоци.	2	Изработка на модели за испитување		
VIII.	2	Обработка на податоци.			2	1 тест за материјалот од I до VII недела
IX.	2	Компјутерски симулации на експерименти.	2	Компјутерски симулации на модели (компјутерски центар)		
X.	2	Начини на оптоварување на модели на конструкцији	2	Подготовка на уредот за испитување.		
XI.	2	Начини на оптоварување на реални на конструкцији	2	Подготовка и поврзување на мерна опрема.		
XII.	2	Мерење на напони и деформации	1	Испитување на модели	1	Предавање и одбрана на првата самостојна задача. Задавање на втората самостојна задача (материјал од VI до XII недела).
XIII.	2	Испитувања на модели на конструкцији	2	Испитување на модели		
XIV.	2	Испитувања на реални конструкции	2	Испитување на модели. Изработка на извештаи од испитувањата на моделите		
XV.	2	Анализа и споредба на компјутерските симулации со реални испитувања			2	Предавање и одбрана на втората самостојна задача.
XVI.					2	2 тест за материјалот од VIII до XV недела
XVII.						
XVIII.						
XIX.						
XX.						
	30		22		4+4	

Задача 1 Уреди, направи и машини за испитување (секој студент добива конкретен пример)

Задача 2 Мерење на напони и деформации (секој студент добива конкретна задача)